



СЕТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ

- › Одржување на сите трансакциски сметки во сите валути
- › Дебитна мултивалутна картичка
- › Е-банкарство
- › СМС Нотификација
- › Неограничени денарски КИБС плаќања преку е-банкарство

300 ден.

- Месечен надомест за одржување на неактивна сметка (МКД/ЕУР) за салда 0 и над 500 еур е без надомест, за останати салда е 300 ден.

ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ

МКД / ЕУР

Флекс заштеда

1%

ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

ФИКСНА КАМАТА

	МКД	ЕУР
12 месеци	1.8%	1%
18 месеци	2%	1.2%
24 месеци	2.3%	1.5%
36 месеци	2.6%	1.8%

- Минимално салдо за орочен депозит е 5.000 еур / 300.000 ден, а исплата на камата може да се врши месечно
- За орочување на депозити поголеми од 500.000 еур /30 милиони ден. каматната стапка ќе биде договорна
- Камата по видување при предвремено разорочување е 0.01%

КРЕДИТИ

СТАНБЕН КРЕДИТ

КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

FLEXFUND (Флекс фонд)

Валута	ЕУР	ЕУР/ МКД	МКД
Износ	од 30.000 еур	10.000 – 30.000 еур 600.000 – 1.800.000 ден.	максимум 2 плати
Максимален рок	20 год	3 год	1 год
Фиксна каматна стапка за 5 год	3.8%	6%	7%
Каматна стапка за останатиот период	5.2% + 6 мес ЕУРИБОР, мин. 5.5%	/	/
Провизија при исплата	0.5% (0% за ЕКО станбен кредит)	1%	0% 100 ден. реодобрување 300 ден. промена на лимит
Провизија за апликација	300 ден.	300 ден.	100 ден.
СВТ	3.98%	6.97%	/

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

	електронско банкарство	во експозитура
Интерни и КИБС плаќања	БЕЗ ПРОВИЗИЈА	60 ден.
МИПС итни плаќања	80 ден.	300 ден.

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

ПРИЛИВИ		преку ProCredit Germany	преку друга коресподентна банка
ProPay приливи		0 еур	-
Приливи преку други банки		0 еур	10 еур/ гбп, 12 усд/ цхф
ДОЗНАКИ		електронско банкарство	во експозитура
ProPay дознаки (до 15.00 ч)	ben/sha/our	2.5 еур/ 3 усд	0.15% или мин. 5 еур/ 6 усд
Редовни дознаки (до 13.00 ч)	ben/ sha	9 еур/ гбп, 10 усд/ цхф	0.3% или мин. 10 еур/ гбп, 12 усд/ цхф
	our	25 еур/ гбп, 28 усд/ цхф	0.45% или мин. 35 еур/ гбп, 45 усд /цхф



ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ	MasterCard
Исплата на банкомати на ПроКредит	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Исплата на банкомати на други банки во земјата	3 повлекувања во месецот БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секое следно 100 ден.
Исплата на банкомати на други банки во странство	2% + 2 еур
Трајно блокирање на картичка со објава во стоп листа	0 ден.
Промена на ПИН на банкомат	0 ден.
ProCash исплати на ПКБ банкомати во БиХ, Албанија и Косово	60 ден.
Money Send домашен трансфер / меѓународен приливен / меѓународен одливен трансфер	20 ден. / 6 еур / 8 ЕУР
Итна достава на задржана картичка од друга банка во ПКБ банкомат	300 ден.

ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТИ

Измени во услови за тековни кредитни изложености	0% - 4% по одлука на банката	
Уплата на поголема рата	2% од износот на поголемата рата	
Изјава за согласност поврзана со кредитна изложеност	1.500 ден.	
Проценка / повторна проценка на недвижен имот	Цена на проценка	Цена за повторна проценка*
Станбен или станбено деловен простор, објекти во градба со земјиште / Градежно или земјоделско земјиште и Деловен простор / Повеќе станови / Дуќани во иста колективна зграда / Деловни објекти до 2000 м ² / над 2001 м ²	3.000 / 4.800 / 6.500 / 8.000 / 8.000 / 10.000 ден.	3.000 / 1.000 / 6.500 / 1.000 / 1.000 / 1.000 ден.
Проценка/ повторна проценка на подвижен имот	Цена на проценка по ставка	Цена за повторна проценка*
Проценка на 1 ставка / 2 до 10 ставки / 11 до 30 ставки / над 31 ставка / Проценка или повторна проценка на пазарна вредност на удели	3.000 / 1.600 (макс. 13.000) / 850 (макс. 23.000) 600 (макс. 37.000) / 0.8% од вредноста на уделот (макс. 61.500) ден.	0 ден. / 0.6% од вредноста на уделот (макс. 52.000 ден.)
Казнена камата за кредити во денари	11.25%	
Казнена камата за кредити во странска валута	7.632%	

* Проценка од страна на овластен проценител се врши најмалку еднаш годишно за станбен простор. За останати недвижности/подвижни предмети проценка од страна на овластен проценител секоја трета година, а повторна проценка од страна на Банката, за секоја од следните две години. Доколку се настанати измени на средството кое се проценува, наместо повторна проценка се врши проценка од овластен проценител.

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ

Уплата/ исплата на банкомат со специјализирана банкарска картичка	300 ден.
Достава на готовина на адреса по барање на клиент	1.200 ден.
Блокада / деблокада/ промена на блокада	100 ден.
Издавање на токен / Годишен надомест за сертификат на токен	900 ден.
Трансфер на девизи на сопствена сметка во друга домашна банка	10 еур
Прилив на девизни пензии од домашна банка	5 еур
Рекламации за меѓународни трансфери	25 еур + провизија на трети страни
Враќање на нераспределен прилив	0.15% или 10 еур
Достава на SWIFT за прилив	200 ден.
Конфирмации/ изјава за бришење залог/ пресметка на камата по барање на клиент до 10 ставки/ бонитет/ информации од нотари и адвокати/ судски одлуки и извршни решенија/ обезбедување документи	400 ден.
Писма за долг и опомени за кредитен производ во доцнење	Од 400 ден. до 2.000 ден.
Пресметка на камата по барање на клиент над 10 ставки	50 ден. по ставка
Купување на државни записи и државни обврзници	0.1% или 200 ден. (мин)